



КОМЕНТАР НА ОСТВАРЕНИОТ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ 01.01-31.03.2020

Осигурување МАКЕДОНИЈА ад Виена Иншуренс Груп во периодот од Јануари -Март 2020 година оствари позитивен финансиски резултат во износ од 18,3 мил. Во истиот период 2019 година финансискиот резултат изнесува 29,9 мил.

Намалувањето на резултатот се должи поголемото зголемување на расходите во 2020 во однос на 2019 година ,за разлика од приходите. Додека приходите бележат зголемување за 3% трошоците бележат зголемување од 11%. Најголемо учество во зголемувањето на трошоците бележи вредносното усогласување на побарувањата по основ на премија главно поради новонастанатата ситуација од пандемијата. Кај останатите приходи и расходи нема значајни отстапувања во споредба со предходната година.

Со оглед на фактот дека Агенцијата за супервизија на Осигурување донесе подзаконски акти со кој ќе се ублажи влијанието на пандемијата предизвикана од Covid 19 очекуваме истите да имаат ефект и врз намалување на влијанието на пандемијата на зацртаните планирани цели за 2020 година .

ПРОЦЕНКА НА МЕНАџМЕНТТ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА НОВОНАСТАНАТАТА СОСТОЈБА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ПАНДЕМИЈАТА

Поради новонастанатата состојба предизвикана од пандемијата Covid 19 Осигурување МАКЕДОНИЈА ад Виена Иншуренс Груп се соочи со голем број на интерни и екстерни предизвици.

Како последица на мерките кој ги превзема Владата за спречување на ширење на вирусот вработените од ризичните категории не се во можност да ги извршуваат своите обврски на работните места.

Друштвото забележа пад во премијата во класите кој се директно поврзани со новонастанатата ситуација од пандемијата и тоа патничко осигурување,зелена карта,гранично осигурување а дополнително и пад во автоодговорност.

Друштвото ги идентификува клучните процеси на работењето (издавање на полиси и исплата на надомест на штети) и направи измени и прилагодувања за нивно непречено одвивање.

За непречено одвивање на работењето на останатите класи на осигурување компанијата овозможи електронско издавање на сите видови на полиси со електронски потпис и електронска пријава и решавање на штети ,вклучувајќи и целокупна комуникација и документација за штети за најголем број на класи на осигурување.

Друштвото превзема брза и ефикасна реорганизација во работењето и мерки, со цел неутрализирање на сите негативни ефекти, без притоа да се загрози здравјето на вработените и успешното работење на друштвото.

Истото е постигнато со :

- воведување скратено работно време и динамика на вработени во смени (работа во канцеларија и работа од дома,

- превземање на сите мерки на претпазливост потребни за заштита и безбедност на вработените во канцеларии. -

- Обезбедување на сите предуслови и инфраструктура од ИТ Сектор - далечинскиот пристап до базата на податоци, веб-пошта, ВПН и сл. со цел следење и извршување на секојдневните работни задачи од дома.

Друштвото во моментот не забележува и не очекува зголемен пораст на обврски по надомест на штети. Друштвото исто така не очекува зголемен пораст на обврските за договори за реосигурување, бидејќи истите ги следат договорите за осигурување и ја следат динамиката на наплата на премија од страна на Друштвото.

Наплатата на достасаните побарувања има очекувано намалување за посочениот период. Компанијата работи со клиенти кои се долгогодишни корисници на нашите услуги. Превземените мерки и активности се во рамките на постоечките процеси и процедури на наплата на премија

Најголем ефект во делот на наплатата е кај класите на осигурување поврзани со физички лица, како последица на затварање некои филијали на банките и неможноста на таа категорија на клиенти целосно да се прилагоди на електронско плаќање. Се уште ефектот не е материјален и нема потреба од дополнителни мерки.

Во делот на приходи од вложување не се очекуваат материјални движења.

Друштвото нема проблеми со солвентноста и ликвидноста. Се превземаат активности со динамиката на исплата на постоечките обврските. Раководството има мандат за спроведување на сите мерки и активности.

Друштвото има висок износ на задржана добивка и високи резерви за сигурност, како и капитал.

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје - Виена Иншуренс Груп е Друштво котирано на подсегментот задолжителна котација на Македонска берза и согласно глава VI од Правилата за котација преку СЕИ-Нет објавува квартални, полугодишни и годишни финансиски извештаи.